

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	<h1 style="margin: 0;">EUR. 1 C xy</h1> <p style="margin: 5px 0;">See notes overleaf before completing this form</p>		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Certificate used in preferential trade between <hr/> <p align="center">and</p> <hr/> <p align="center">(insert appropriate countries, groups of countries or territories)</p>		
6. Transport details (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
7. Remarks <input type="checkbox"/> Cumulation applied with (name of country/(s) or territory/(s)) <input type="checkbox"/> No cumulation applied (Insert X in the appropriate box)	8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages⁽¹⁾; Description of goods		
9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)		11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified. Export document ⁽²⁾ : Form _____ N° _____ Customs office: _____ Issuing country or territory: _____ _____ Date: _____ _____ (Signature)
12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. Place and date: _____ _____ (Signature)		Stamp	

¹ If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
² Complete only where the regulations of the exporting country or territory require

<p>13. REQUEST FOR VERIFICATION, to</p> <p>REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA MINISTRY OF FINANCE CUSTOMS ADMINISTRATION Lazar Licenoski 13 1000 Skopje</p>	<p>14. RESULT OF VERIFICATION</p>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>_____</p> <p>(Place and date)</p> <p>Stamp</p> <p>_____</p> <p>(Signature)</p>	<p>Verification carried out shows that this certificate (1)</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>_____</p> <p>(Place and date)</p> <p>Stamp</p> <p>_____</p> <p>(Signature)</p> <p><small>(1) insert X in the appropriate box.</small></p>

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР. 1 Ц ху	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Барањето за уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу	
	и	
	(наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)	7. Забелешки	
	<input type="checkbox"/> Cumulation applied with (име на земја(и) или територија(и))	
	<input type="checkbox"/> No cumulation applied (внеси X во соодветното квадратче)	
8. Реден број; Ознаки и броеви; Број и вид на пакувања ⁽¹⁾ ; Опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, m ³ , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ ⁽¹⁾:

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горенаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

_____ (место и датум)

_____ (потпис)

(¹) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во иста состојба.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР. 1 Ц ху	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Барањето за уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу	
	и	
	(наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)	
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
	7. Забелешки	
<input type="checkbox"/> Cumulation applied with (име на земја(и) или територија(и)) <input type="checkbox"/> No cumulation applied (внеси X во содветното квадратче)		
8. Реден број; Ознаки и броеви; Број и вид на пакувања ⁽¹⁾ ; Опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, m ³ , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)

¹ За стоката без амбалажа да сезначи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ ⁽¹⁾:

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горенаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(¹) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во иста состојба.